



ул. Македонија 12/3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: + 389 2 3211 262
Факс: +389 2 3126 311
e-mail: dzr@dzr.gov.mk
www.dzr.gov.mk

Број: 12-201/12

Дата: 09.08.2010

ДО
ОПШТИНА ЖЕЛИНО

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Резиме

Извршивме ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на сметката 930 - Наменски дотации за 2009 година, на Општина Желино.

Државниот завод за ревизија нема извршено ревизија ниту сме издале било каков извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на сметката Наменски дотации(930) на Општина Желино, за претходни години.

Изразивме позитивно мислење за финансиските извештаи на сметката за Наменски дотации (930) на Општина Желино за 2009 година.

Општина Желино не е влезена во втората фаза на фискална децентрализација поради не исполнување на пропишаните критериуми согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.

На оваа сметка се евидентирани трансферите од централната власт по основ на наменски дотации од областа на основното образование. Средствата се користат за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, ситен инвентар, алат и други материјали за поправки, поправка и тековно одржување, договорни услуги и за набавка на основни средства.

На крајот на годината на сметката остануваат неискористени парични средства кои не се материјално значајни во однос на вкупните приходи на сметката и не влијаат на позитивното мислење за финансиските извештаи.

1. Вовед

1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна 6 и 7 заедно со ревизија на усогласеност на сметката за Наменски дотации (930) за 2009

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор 1

1. _____

2. _____

ОПШТИНА ЖЕЛИНО – СМЕТКА ЗА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ (930)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

година на Општина Желино, кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 декември, биланс на приходи и расходи и преглед на значајни сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи.

1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за државната ревизија.

1.3. Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи за сметката за Наменски дотации(930) на Општина Желино за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија.

1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на раководството на субјектот, застапувано од:

- Кенан Алиу, градоначалник до 13.04.2009 година, и
- Фатмир Изаири, градоначалник од 14.04.2009 година.

Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски докази за тоа дали приходите и трошоците на сметката за Наменски дотации на

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор 2

општина Желино се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот.

2. Цели и делокруг на ревизијата

2.1. Цел на ревизијата на:

- финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измами или грешки и да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување.
- усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Македонија.

2.3. Ревизијата е извршена во согласност со стандардите за државна ревизија на Меѓународната организација на Врховни ревизорски институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани за примена во Република Македонија. Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за добивање на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Изборот на постапки зависи од ревизорската процена, вклучително и процена на ризиците за материјални погрешни прикажувања во финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измами или грешки.

При процена на ризиците, ревизорот ги разгледува интерните контроли како релевантни за подготовката и објективното презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на интерните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува проценка на

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор 3

соодветноста на користените сметководствени политики и сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1.4. на овој извештај, како и општа оценка за севкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме дека обезбедените докази ни обезбедуваат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена на 06.05. и 07.05.2010 година кај Општина Желино од тим на Државниот завод за ревизија.

3. Наоди и препораки

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на ревизија.

Не се примени забелешки по нацрт извештајот на овластениот државен ревизор 12-201/5 од 2010 година.

Со ревизијата на финансиските извештаи за 2009 година, ревизорите на Државниот завод за ревизија го утврдија следното:

3.1. Неправилна примена на акти

3.1.1. На сметката за Наменски дотации (930) на Општина Желино на ден 31 декември 2009 година има неискористени средства од корисниците на наменските дотации во износ од 136 илјади денари, што не е во согласност со член 7 од Законот за буџетите. Во однос на вкупниот промет на сметката овие средства учествуваат со помалку од 1% и не се материјално значајни. Ваквата појава укажува на тоа дека средствата не се правилно распределени по корисници и не се правилно планирани во финансиските планови.

Состојбата може да се подобри, а корисниците на средства да добиваат средства кои целосно ќе ги искористат за исполнување на своите права и обврски, ако распределбата на наменските средства за корисниците општината ја врши врз основа на утврдени критериуми.

Изготвени се критериуми за распределба на овие средства, но не се усвоени од Советот.

Препорака:

Во функција на транспарентност во распределбата на средства за наменски дотации советот на Општина Желино да ги разгледа и усвои изготвените критериуми.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор 4

4. Ревизорско мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ги претставуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на сметката 930 - Наменски дотации на Општина Желино на ден 31 декември 2009 година и резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

Според наше мислење активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи, во сите материјални аспекти, се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики. Мислење за усогласеност на активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики, по корисници, се изразува во ревизорските извештаи при ревизија на финансиските извештаи на соодветниот корисник на наменски дотации.

Скопје, 04.08. 2010 година

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор 5

**ОПШТИНА ЖЕЛИНО – СМЕТКА ЗА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ (930)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

ОПШТИНА ЖЕЛИНО			
СМЕТКА ЗА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ			
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2009	2008
Приходи			
Трансфери и донации	3.1.1.	14.246	13.089
Вкупно приходи		14.246	13.089
Расходи			
Тековни расходи			
Стоки и услуги	3.2.1.	13.315	10.712
Вкупно тековни расходи		13.315	10.712
Капитални расходи			
Капитални расходи	3.3.	795	1.911
Вкупно капитални расходи		795	1.911
Вкупно расходи		14.110	12.623
Остварен вишок на приходи - за пренос во наредна година		136	466

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор 6

**ОПШТИНА ЖЕЛИНО – СМЕТКА ЗА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ (930)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

ОПШТИНА ЖЕЛИНО			
СМЕТКА ЗА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ НА ОПШТИНА ЖЕЛИНО			
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2009	2008
Актива			
Тековни средства			
Парични средства	4.1.1.	136	466
Вкупно тековни средства		136	466
Вкупна актива		136	466
Пасива			
Тековни обврски			
Пасивни временски разграничувања	4.2.1.	136	466
Вкупно тековни обврски		136	466
Вкупна пасива		136	466

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор 7
